

**ПОСЛЕДНИОТ БАЛЕТ ОД СЕЗОНАТА 2013/14 НА ТЕАТАРОТ БОЉШОЈ „МАРКО СПАДА“
НИ ПРИСТИГА ВО CINEPLEXX**

30ти март 2014 (НЕДЕЛА), 17:00 часот

МАРКО СПАДА

директно од Москва на големото платно во Cineplexx

Музика: Даниел-Франсоа-Есприт Обер

Оригинална кореографија: Жозеф Мазилиер (1857)

Нова кореографија, сцена и костими: Пјер Лакоте (2013)


Неодамна поставен на репертоарот на Бољшој (ноември 2013), овој „авантуристички балет“, ретко претставен во минатото, сега го доживува своето повторно раѓање на сцената на познатиот театар. Креиран специјално за Бољшој, од францускиот кореограф Пјер Лакоте, „Марко Спада, или Ќерката на Бандитот“ е грандиозен и исклучителен балет на основа на техника и драматургија: комплексна кореографија, пет насловни улоги креирани за пет солисти, неколку промени во сценографија, учество на целиот ансамбл, дури и присуство на животни на сцената...

Со сцени на пантомима, ѓаволски интриги, одбиени додворувачи, киднапирање, бунтови и недоразбирања меѓу љубовниците, *Марко Спада* е свеж и ведар балет кој не смеете да го пропуштите.

Американскиот солист **Давид Холберг**, гостин на Бољшој, ќе ја изведе насловната улога на Марко Спада, додека пак руската балерина **Евгения Образцова** ќе ја танцува улогата на ќерката Ангела. **Олга Смирнорва**, ѕвездата на Бољшој, ја толкува улогата на незината ривалка Маркизата Сампиетри.



Пјер Лакоте



Давид Холберг



Евгения Образцова



Олга Смирнорва

Синопис:

Марко Спада е одметник кој радосно краде во округот, веднаш под носот на Гувернерот. Тој го крие својот идентитет многу внимателно додека ја расте својата ќерка Ангела во замокот. Ангела не е свесна за двојниот живот на својот татко и е загрижена за својот љубовен живот. Таа копнее по принцот Фредеричи, но скршена е кога дознава дека нема да може да се омажи со него, бидејќи тој е веќе верен... Не го пропуштајте овој извонреден, ретко прикажуван балет кој неодамна беше додаден на репертоарот на Бољшој и кој повторно го оживува раѓањето на францускиот кореограф Пјер Лакоте.

Повеќе информации за балетот: <http://bit.ly/1hVQ7ul>